



НА СОЦИЈ.

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fab 51

2

СТ

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Среда, 4 јуни 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 3 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 500 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

514.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 29/79 и 5/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 57/79, 7/80, 27/80 и 28/80), член 16 се менува и гласи:

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 и 3 на тар. број 3 од Тарифата се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови цигари — пакување од 20 парчиња, за кои производителските организации на здружен труд ги определуваат малопродажните цени според условите на пазарот, и тоа:

— чија цена е до 13 динари	68,77%
— чија цена е над 13 до 14 динари	67,57%
— чија цена е над 14 до 16 динари	69,50%
— чија цена е над 16 динари	71,86%

2) на сите видови цигари произведени според југословенскиот стандард, кои спаѓаат во:

— I квалитетна група	63,82%
— II квалитетна група	61,86%
— IIIа квалитетна група	59,76%
— IIIб квалитетна група	56,11%
— IV квалитетна група	46,18%

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 од Тарифата важат и за прометот на производите од овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 213
29 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

515.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. За долунаведените квалитетни групи на цигари, цените во продажбата на мало можат да се формираат до следното ниво, и тоа за:

	Динари за 20 парчиња
— I квалитетна група	11,00
— II квалитетна група	9,70
— IIIа квалитетна група	8,20
— IIIб квалитетна група	7,20
— IV квалитетна група	5,50

2. Производителските организации на здружен труд ќе им одобруваат на купувачите — организациите на здружен труд што се занимаваат со промет, како и на други организации, вкупно учество за покритие на трошоците на прометот, најмногу до следните проценти од малопродажните цени од точка 1 на оваа одлука, и тоа при продажбата:

1) на специјализирани организации на здружен труд за промет на тутунски преработки — најмногу до 7% од малопродажната цена;

2) на други организации што се занимаваат со промет на тутунски преработки — најмногу до 6,6% од малопродажната цена;

За цигарите — пакување од 20 парчиња за кои производителските организации на здружен труд ги определуваат малопродажните цени според условите на пазарот, учеството за покритие на трошоците на прометот договорно ќе се утврдуваат помеѓу производителската организација на здружен труд и купувачот — трговската организација на здружен труд и друга организација, а најмногу до апсолутните износи утврдени со пропис.

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклучен основниот данок на промет на производи, како и износот од 0,42 динари по едно пакување од 20 парчиња на сите видови цигари што е утврден со Општествениот договор за користење на средствата остварени со зголемувањето на цените на цигарите за определени намени што се финансираат преку Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

4. Трговските организации на здружен труд и други организации што продаваат цигари на големо

и на мало (во натамошниот текст: „организациите“), како и имателите на дуќани во сопственост на граѓани што продаваат цигари на мало (во натамошниот текст: имателите на дуќани), можат да ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо и на мало за цигарите на залихи, и тоа:

	Динари за 20 парчиња	
1) за екстра цигари чии малопродажни цени се формираат според условите на пазарот:		
а) за цигарите: „Kent“, „Marlboro“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S	3,00	
б) за цигарите: „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“	3,00	
в) за цигарите: „Bond“, „Oskar“, „Adria Ekспорт“, „Amor 85 mm“, „Filter 06“	3,00	
г) за цигарите: „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatica“, „Republika“, „Golf“, „Montenegro“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“	2,00	
2) за сите цигари произведени според југословенскиот стандард:		
— I квалитетна група	1,80	
— II квалитетна група	1,50	
— IIIа квалитетна група	1,40	
— IIIб квалитетна група	1,40	
— IV квалитетна група	0,70	

5. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества на цигарите од точка 4 на оваа одлука затечени на 4 јуни 1980 година, како и на сите количества на тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и на имателите на дуќани од производителите, односно од набавувачите (стоки на пат).

6. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества на цигарите од точка 4 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го пресметуваат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и од така пресметаниот вкупен износ да ги издвојат следните износи заради уплата на подолунавешните сметки и тоа:

Вр. 840-2117 Основен данок на промет на преработки од тутун (стар. број 5)
Вр. 6080-454-37 Фонд за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки Белград

1	2
Динари за 20 парчиња	

1) за цигарите чии малопродажни цени се формираат според условите на пазарот

	1	2
Динари за 20 парчиња		
а) за цигарите: „Kent“, „Marlboro“, „Vinston“, „HB“, „Astor“, „Chesterfield 100 mm“, „San“, „Partner 120 S“	2,58	0,42
б) за цигарите: „Lord“, „Milde Sorte“, „Astor Mild“, „Chesterfield 85 mm“	2,61	0,39
в) за цигарите: „Bond“, „Oskar“, „Amor 85 mm“, „Adria Ekспорт“, „Filter 06“	2,61	0,39
г) за цигарите: „Filter Drina“, „Zodijak“, „Filter CD“, „Reli“, „Amor 100 mm“, „Filter 160“, „Croatica“, „Republika“, „Golf“, „Monte Negro“, „Bled Mild“, „Consul“, „Multifilter C“, „Partner 100 S“, „Ronhill“	1,61	0,39
2) за цигарите произведени според југословенскиот стандард:		
— I квалитетна група	1,40	0,40
— II квалитетна група	1,14	0,36
— IIIа квалитетна група	1,13	0,27
— IIIб квалитетна група	1,13	0,27
— IV квалитетна група	0,43	0,27

Организациите и имателите на дуќани се должни износите од став 1 на оваа точка да ги уплатат на определената сметка во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што за покритие на трошоците за пописот од тие износи да можат да задржат, и тоа за екстра цигари до 3%, а за цигарите произведени според југословенскиот стандард 5%.

Износите на разликата во цената од колона 2 став 1 на оваа точка, организациите и имателите на дуќани се должи да ги уплатат на сметката на Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што од тие средства на органите на пазарната инспекција може да им се одобри исплата на надоместот на трошоците за извршена контрола на пописот до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, на предлог од републичкиот односно од покраинскиот орган на пазарната инспекција.

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точка 5 односно точка 6 на оваа одлука или ако во пописот на залихите на цигарите не ги прикаже точните податоци за залихите на цигари.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според точка 5, односно 6 на оваа одлука, или ако во пописот на залихите на цигарите не ги прикаже точните податоци за залихите на цигари.

9. Кон казната за прекршокот од точ. 7 и 8 на оваа одлука ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имтоната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

10. Постапката по прекршоците од точ. 7 и 8 на оваа одлука е итна.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/79).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 214
29 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
д-р Иво Марган, с.р.

516.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун, склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕРМЕНТИРАН ТУТУН

1. Претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и претставниците на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун, на 16 мај 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ферментиран тутун, со тоа што своите затечени продажни цени да можат да ги зголемат во просек до 17%, така што највисоките продажни цени за ферментиран тутун по сорти и класи да изнесуваат, и тоа:

Сорта	Класа	дин/kg
1	2	3
ЈАКА И ЦЕБЕЛ		
ароматичен	I	155,00
"	II	140,00
"	III	100,00
"	IV	65,00
"	V	45,00
дополнителен	I	85,00
"	II	70,00
"	III	55,00
"	IV	46,00
"	V	39,60
"	мувлосан	27,50
"	ситнеж	26,50
ПРИЛЕП		
ароматичен	I	140,00
"	II	119,50
"	III	82,00
"	IV	53,00
"	V	42,00
дополнителен	I	80,00
"	II	65,00
"	III	50,00
"	IV	46,00
"	V	36,00
"	мувлосан	25,50
"	ситнеж	23,00

1	2	3
ОТЉА		
	I	97,30
	II	88,00
	IIIc	79,00
	IIIц	65,00
	IVc	51,00
	IVц	42,00
	Vc	39,00
	Vц	29,50
	VI	26,50
	мувлосан	21,50
	ситнеж	17,00
ББ ЈАКА		
	I	86,00
	II	75,00
	III	63,00
	IV	51,00
	V	38,00
	мувлосан	22,50
	ситнеж	18,70
ДРИНА		
	I	70,00
	II	62,00
	III	53,00
	IV	45,00
	V	30,00
	мувлосан	20,00
	ситнеж	10,00
ПРОСОЧАН		
	I	59,00
	II	51,10
	III	43,70
	IV	38,10
	V	35,50
	VI	29,50
	мувлосан	22,30
	ситнеж	16,10
ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК		
	Ia	98,50
	Iб	91,50
	IIa	83,00
	IIб	76,00
	IIIa	68,00
	IIIб	58,50
	IVa	50,00
	IVб	43,00
	Va	38,00
	Vб	35,00
	VI	28,30
	мувлосан	22,20
	ситнеж	20,30
БОСАНСКИ РАВЊАК		
	I	68,00
	II	60,00
	III	52,00
	IV	38,30
	V	26,80
	мувлосан	15,25
	ситнеж	12,70
ВИРЦИНИЈА И СТОЛАЦ		
	I	96,50
	II	82,70
	III	67,00
	IV	50,40
	V	34,00
	VI	21,70
	мувлосан	16,80
	ситнеж	14,25

1	2	3
БЕРЛЕЗ	I	73,00
	II	63,50
	III	56,50
	IV	44,20
	V	31,00
	VI	20,00
ВОЈВОЂАНАЦ	мувлосан	16,50
	ситнеж	14,00
	I	51,00
	II	48,00
	III	41,00
	IV	35,00
	V	31,00
	VI	26,70
	мувлосан	18,10
	ситнеж	13,60

2. За мешаница на повеќе класи (уник) цената на таков уник се утврдува со пондерирање на количествата со цените на класите од точка 1 на оваа спогодба што се застапени во уникот.

3. Цените од точка 1 на оваа спогодба можат да се зголемат за стрипсиран тутун со ребро до 8%, за стрипсиран тутун без ребро (стрип) — до 20%.

4. Цените од точ. 1, 2 и 3 на оваа спогодба се подразбираат франко натоварната станица на продавачот, односно франко магацин-склад на продавачот при испорака со камион, при постојните услови на продажбата.

5. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 56 од 29 мај 1980 година.

6. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Потписници на Спогодбата: 54 организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун и 13 организации на здружен труд што се занимаваат со преработка на тутун.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Македонија

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Златев Никола Васил;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Силевски Јован Гога;

Од СР Словенија

— по повод на триесетгодишнината од постоењето а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Електроковина“ — Марибор.

Бр. 111
28 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето на работката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Sandro Pertini — Претседател на Република Италија.

Бр. 113
11 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
514. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	1009
515. Одлука за формирање продажни цени за цигари — — — — —	1009
516. Спогодба за промена на затечените цени за ферментираан тутун — — — — —	1011
Одликувања — — — — —	1012

Издавач: Повинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.